

СООПШТЕНИЕ

Запишување на зимски и заверка на летен семестар во учебната 2018-2019 год.

Запишувањето ќе се врши од 17.09 до 28.09.2018 год.

На 18.09.2018 студентските прашања ќе работат до 11 часот.

Потребни документи:

1. Образец за запишување на семестар и образец за заверка на семестар.

**-Уплатница за наплатени 100,00 ден. (административна такса за двата обрасци.
Може да се уплати на една уплатница).**

- лист за статистика.

**2.Уплатница за наплатени 6.150,00 ден. за упис I рата (зимски семестар) на ж.с.
на факултетот или 12.300,00 ден (кофинансирање и вонредни студенти) приходна
шифра 012.**

**3.Студентите кои имаат пријавено пракса доставуваат потврда и пријава за
обавена стручно практична работа и феријална пракса потишана од проф. д-р
Македонка Стојановска и проф. д-р Здравко Трајанов и ја доставуваат на студентски
прашања.**

6. Уплатница за уплатени 750,00 ден. за УКИМ. (За сите студенти, освен за апсолвенти)

7. Уплатница за неположени испити од непарните семестри се врши по кредити (согласно Одлука бр. 02-618/2 од 06.09.2017 год.) на ж.с. на факултетот приходна шифра 013.

За редовни студенти цената на чинење на кредит е 205,00 ден. , а за вонредни студенти цена на чинење на кредит е 410,00 ден.

8. Апсолвентите по ЕКТС ќе плаќаат за неположени предмети од непарниот семестар и тоа по цена за кредит, за редовни студенти 3,33 евра и за вонредни 6,66 евра ж.с. на факултетот приходна шифра 013.

9. Уплатница за уплатени 100,00 ден. за тетратки (за сите студенти) ж.с. на факултетот приходна шифра 019.

10. Уплатница за обнова на книжен фонд 250,00 ден на ж.с. на факултетот приходна шифра 019 (апсолвенти не плаќаат).

11. Уплатница за материјални средства за лабораториски вежби 600,00 ден. на ж.с. на факултетот приходна шифра 019 (апсолвентни не плаќаат).

12. Запишување на семестар по втор и повеќе пати 2.500,00 денари на ж.с. на факултетот приходна шифра 012 (за апсолвенти).

13. Студентите можат да запишат семестар и со помал ангажман од 20 кредити и за запишување семестар ќе извршат уплата на сметка на факултетот од 2.500,00 ден. и плус цената по запишани кредити(приходна 012).Оваа одлука (бр.02-732/2 од 20.10.2017 г.) се однесува за студенти запишани од 2013 година.

СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ЗАПИШУВААТ СЕМЕСТАР ЗАДОЛЖИТЕЛНО Е ЕЛЕКТРОНСКО ЗАПИШУВАЊЕ

НАПОМЕНА:

ЗАПИШУВАЊЕТО ПО НАЗНАЧЕНИОТ РОК (28.09.2018 ГОД.) ЌЕ СЕ ВРШИ СО НАДОМЕСТ И ТОА:

- **1.000,00 доколку запишувањето се иврши од 01- до 10-ти октомври,**
- **1.500,00 доколку запишувањето се изврши од 11-ти до 24–ти октомври,**
- **2.500,00 доколку запишувањето се изврши по 24.10.2018 год.**

СЛУЖБА ЗА

СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА